



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 15 декември 1971  
Скопје  
Број 39 Год. XXVII

Претплатата за 1971 година изнесува 100 динари. Овој број чини 2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

280.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1971 ГОДИНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот буџет за 1971 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 ноември 1971 година и на седницата на Соборот на општините, одржана на 26 ноември 1971 година.

Бр. 03-3883

1 декември 1971 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с.р.

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1971 ГОДИНА

##### Член 1

Во член 1 став 1 од Законот за Републичкиот буџет за 1971 година („Службен весник на СРМ“, бр. 12/71), се вршат следните измени:

Износот „544.198.060“ се заменува со износот „809.228.782“; износот „504.226.060“ се заменува со износот „764.478.782“; износот „39.532.000“ се заменува со износ „44.350.000“.

##### Член 2

Во член 2 став 1 ред 4 од Законот за Републичкиот буџет за 1971 година, по зборовите „на општините“, наместо сврзникот „и“ се става запирка, а по зборот „образованието“ се додаваат зборовите „и придонесот на Социјалистичка Република Македонија за намирување на потребите на Сојузниот буџет за периодот октомври—декември 1971 година“.

##### Член 3

По член 2 се додава нов член „2а“, кој гласи: „Од средствата што ќе се остварат од 1 октомври до 31 декември, според одредбите на Законот за тарифата на сојузниот данок на промет, по издвојувањето во висина од 76,5 отсто на име придонес за намирување на потребите на Сојузниот буџет во периодот од октомври до 31 декември 1971 година, се издвојуваат 26,6 отсто во полза на Републичката заедница на образованието, а од остатокот 0,86 отсто на Републичкиот фонд за социјална заштита.“

Издвојувањето во Републичкиот фонд за унапредување на научно-истражувачката работа се врши од републичкиот придонес од личниот доход од работен однос во процент утврден со Законот за републичките придонеси и даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 2/69 и 32/70).

Издвојувањето во Републичкиот фонд за унапредување на индивидуалното земјоделство и Републичкиот фонд за води се врши од придонесот од личен доход од земјоделска дејност во проценти утврдени со Законот за републичките придонеси и даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 2/69, 32/70 и 12/71“).

##### Член 4

Во член 6 се додава нов став кој гласи:

„Средствата од позиција 120-а премии за овчо и кравјо млеко ќе се користат врз основа на одлука на Извршниот совет“.

##### Член 5

Член 8 се брише.

##### Член 6

Во член 15 во Билансот на приходите и општиот распоред на приходите на Републичкиот буџет за 1971 година во оддел I се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во видот на приходите 1. Придонеси, во формата на приходи 11, потформа на приходите 111 — Придонес од личен доход од работен однос, износот „24.043.000“ се заменува со износ „49.496.000“ а потформата на приходите 112 — Учество во приходите од придонесот од личен доход од работен однос на пошироката општествено-политичката заедница, износот „808.560“ се заменува со износот „794.412“, потформата на приходи 113 — Придонес од личен доход од работен однос по додатна стапка на примањата на запослените пензионери и продолжена работа, износот „10.000.000“ се заменува со износот „11.000.000“, а вкупниот износ на формата „34.851.560“ се заменува со износот „61.290.412“, во формата на приходи 12, потформа на приходи 121 — Придонес од личен доход од земјоделска дејност, износот „4.247.000“ се заменува со износот од „14.130.000“ во вкупниот вид 1. Придонеси, износот „39.098.560“ се заменува со износот „75.420.412“.

2. Во видот на приходите 2. Даноци, во формата на приходи 21, потформа на приходите 211 — Републички данок на промет на стоки на мало, износот „29.532.000“ се заменува со износот „33.350.000“ потформа на приходи 214 — Учество во сојузниот данок на промет на стоки на мало, износот „204.362.500“ се заменува со износот „130.888.221“, се додава нов вид на приход, потформа на приходи „211а“ Сојузен данок на промет со износ од „279.796.449“, во вкупно под 2. Даноци износот „233.894.500“, се заменува со износот „444.034.670“.

3. Во видот на приходите 7. Дополнителни средства се додава нова потформа на приходи 722 — Наменски дополнителни средства за основна заштита на борците на воените инвалиди и на семејствата на паднати борци со износ „18.568.700“, во вкупниот вид 7. Дополнителни средства, износот „270.205.000“ се заменува со износот „288.773.700“.

4. Во вкупно приходи за распоред (видови 1 до 9), износот „544.198.060“ се заменува со износот: „809.228.782“.

Во оддел II се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во ставката основна намена 02. Научна дејност се додава нова распоредна група 02-1 — Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи и износ „23.272.000“, во вкупно основна намена 02. износот: „1.588.00“ се заменува со износот: „24.860.000“.

2. Во ставката основна намена 04 — Социјална грижа, се додава нова распоредна група 04-1 — Средства распоредени во процент од сите или одделни видови на приходи со износ од „1.356.390“. Вкупно основна намена 04 износот „50.532.000“ се заменува со износот „51.888.390“.

3. Во ставката основна намена 09. Општи дополнителни средства за други општествено-политички задници, во распоредната група 09-2 средства распоредени во определен износ, износот 117.760.000“ се заменува со износот „341.806.800“ на двете места.

4. Во ставката основна намена 16. Интервенции во стопанството се додава: нова распоредна група: 16-1 — Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи и износ „10.303.000“, во распоредната група 16-2 средства распоредени во определен износ, во распоредната подгрупа 16-2-21 за тековни вложувања: „24.415.000“, се заменува со износот: „26.815.000“.

5. Во ставката основна намена 18 — издвојување во резервниот фонд — Распоредна група 18-2 средства распоредени во процент од сите или одделни приходи, износот: „3.310.900“ се заменува со износот „3.363.492“.

6. Во ставката Основна намена 19 — Нераспоредени приходи, распоредна подгрупа 19-2-22 — Средства издвоени на посебна сметка на дел од приходите остварени по стапка поголема од 10,8 отсто износот „3.000.000“ се заменува со износот „1.781.940“, а во вкупно основна намена 19 износот: „8.792.020“ се заменува со износот „7.573.960“.

Во вкупно распоредени и нераспоредени приходи (основна намена 01-19) износот: „504.266.060“ се заменува со износот: „764.478.782“.

7. Во средствата распоредени во општиот дел на буџетот — за други потреби на Републиката: — Републичка заедница на образованието:

а) за инвестиции во основното школство износот од: „7.000.000“ се заменува со износот „7.700.000“;

б) за подобрување на материјалната состојба на студентите за сместување и исхрана, опремување и други инвестициони вложувања за студентскиот стандард, износот од „3.000.000“ се заменува со износот „3.300.000“.

— За отплата на ануитети по земени кредити на Социјалистичка Република Македонија за нестопански инвестиции износот „4.000.000“ се заменува со износот „7.818.000“.

8. Во вкупно распоредени приходи износот: „544.198.060“ се заменува со износот „809.228.782“.

1) Во оддел II посебен дел, се вршат следните измени и дополнувања: износот „447.794.080“ се заменува со износот „704.293.672“.

Во посебниот дел на Републичкиот буџет за 1971 година се вршат следните измени и дополнувања:

2) во разделот 14. Републички секретаријат за земјоделство и шумарство, по позицијата 120 (16-2-21) за финансирање на националните паркови, се додава нова позиција, 120-а која гласи: „120-а 16-2-21 Премии за овчо и кравјо млеко „2.400.000“.

Во ставката вкупно основната намена 16 износот од „840.000“ се заменува со износот „3.240.000“, а во ставката вкупно разделот 14 износот

„2.757.000“ се заменува со износот „5.157.000“. Во ставката Рекапитулација на разделот, износот „1.400.000“ се заменува со износот „3.800.000“, а износот „2.757.000“ се заменува со износот „5.157.000“.

3) Во разделот 37. Дополнителни средства на општините и Републичката заедница на образованието, се додава: „и придонес за намирување на потребите на сојузниот буџет“. Се додава и нова позиција 264-а, која гласи:

„264-а“ 10-2 Придонес за намирување потребите на сојузниот буџет „224.046.800“.

Во ставката вкупно раздел 37 износот „176.084.400“ се заменува со износот „400.131.200“, а во ставката Рекапитулација на разделот износот „176.084.400“ се заменува со износот „400.131.200“ и на двете места.

4) Во разделот 41 — Резервен фонд на Социјалистичка Република Македонија, позиција 272 распоредна група 18-2 Издвојување на резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија износот „3.310.900“ се заменува со износот „3.363.492“.

5) Во Разделот 42 — Нераспоредени приходи позиција 274, распоредена подгрупа 19-2-22 Средства издвоени на посебна сметка на дел од приходите остварени по стапка поголема од 10,8 отсто износот „3.000.000“ се заменува со износот „1.781.940“ во Вкупно раздел 42 износот „8.792.020“ се заменува со износот „7.573.960“. Во ставката Рекапитулација на разделот износот „8.792.020“ се заменува со износот „7.573.960“.

#### Член 7

„Со денот на влегувањето во сила на овој закон за периодот октомври—декември 1971 година средствата во полза на Републичката заедница на образованието и Републичкиот фонд за социјална заштита ќе се издвојуваат според процентите предвидени во член 3 од овој закон наместо процентите предвидени во точка 3 на член 32 од Законот за финансирање на образованието и воспитувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 9/67, 5/68 и 17/71) и алинеја 2 на член 87 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70 и 20/71)“.

#### Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ а ќе се применува од 1 октомври 1971 година.

#### 281.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за средно образование, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 ноември 1971 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 29 октомври 1971 година.

Бр. 03-3918

1 декември 1971 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ****Член 1**

Во член 192 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„По исклучок од претходниот став новите наставни планови и програми ќе се донесат најдоцна до крајот на месец февруари 1972 година, а ќе се применуваат од почетокот на учебната 1972/73 година“.

Во став 2 кој станува став 4 зборовите „во рокот од претходниот став“ се заменуваат со зборовите „во рок од три месеци по донесувањето на нормативите од став 3 на овој член“.

Во став 3 зборовите „во рок од 6 месеци од влегувањето во сила на овој закон“ се заменуваат со зборовите „најдоцна до крајот на месец април 1972 година“.

**Член 2**

Во член 194 став 2 бројките „1970/71“ се заменуваат со бројките „1971/72“.

Став 3 се менува и гласи:

„Работниците кои стручно се оспособиле низ практична работа во работните организации со цел преку испити да се здобијат со општопризнат степен на образование за соодветно занимање можат да полагаат испит за одделни занимања според одредбите на член 83 по Програмата што важела до донесувањето на овој закон, но најдоцна до почетокот на учебната 1972/73 година“.

**Член 3**

Во член 200 став 1 бројот „1971/72 се заменува со бројот „1972/73“.

**Член 4**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

282.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

**УКАЗ****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНО  
УЧИЛИШТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

Се прогласува Законот за средно училиште за внатрешни работи,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 ноември 1971 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 26 ноември 1971 година.

Бр. 03-3919

1 декември 1971 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с.р.

**ЗАКОН****ЗА СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ  
РАБОТИ****Член 1**

Се основа Средно училиште за внатрешни работи (во натамошниот текст: Училиште).

Во состав на Училиштето постои ученички дом.

На училиштето се применуваат одредбите од Законот за средното образование („Службен весник на СРМ“ бр. 24/70), доколку со овој закон не е поинаку определено.

**Член 2**

Школувањето во Училиштето трае четири години, од кои наставата за професионалното специјализирано образование (завршен период) трае две години.

Наставата на заедничките содржини (подготвителен период) и наставата за професионалното специјализирано образование се организира во рамките на Училиштето.

**Член 3**

Училиштето почнува со работа со први клас, а секоја наредна година воведува по еден нов клас.

**Член 4**

Средствата за работа на Училиштето се обезбедуваат во републичкиот буџет во рамките на средствата на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи (во натамошниот текст: Републичкиот секретаријат).

**Член 5**

Училиштето, покрај општото образование што го дава училиштата за средно образование, дава и професионално специјализирано образование заради оспособување на свршените ученици за вршење на работите во милицијата и другите работи на службата за јавна безбедност во органите за внатрешни работи.

Во училиштето се организира и стручно оспособување и усовршување на работници на органите за внатрешни работи.

**Член 6**

Предлогот за основите на наставниот план и програма на Училиштето го изготвува Републичкиот завод за унапредување на школството по претходно прибавено мислење од Републичкиот секретаријат.

Употребата на учебници и прирачници на Училиштето за професионалното специјализирано образование ја одобрува републичкиот секретар за образование, наука и култура во согласност со републичкиот секретар за внатрешни работи (во натамошниот текст: републичкиот секретар).

**Член 7**

Поправен испит полага ученик кој по завршувањето на наставата во второто полугодие има негативни оценки по два одделни предмети.

Ученикот од став 1 на овој член кој најдоцна до 31 август ќе ги положи испитите се здобива со право да се запише во наредниот клас, доколку ги исполнува условите од член 12 став 2 од овој закон.

**Член 8**

Ученик, кој на поправниот испит од член 7 на овој закон, добил негативна оценка од еден предмет или не се јавил на поправниот испит, како и ако по завршувањето на наставата во второто полугодие има негативни оценки по повеќе од два одделни предмети го повторува класот ако го исполнува и условот од член 12 став 2 од овој закон за упис во наредниот клас во идната учебна година.

Ученикот од став 1 на овој член може од предметите од подготвителниот период по кој добиле негативни оценки да полага вонредни испити во Училиштето.

Вонредни испити не може да полага ученикот од став 1 на овој член ако негативните оценки му се од завршниот период.

Ученикот од ст. 1—3 од овој член престанува да биде ученик во Училиштето.

**Член 9**

Надзор над изведувањето на наставата по стручните предмети врши Републичкиот секретаријат.

**Член 10**

Поблиски прописи за содржината и начинот за полагањето на завршниот испит донесува републичкиот секретар за образование, наука и култура во согласност со републичкиот секретар.

**Член 11**

Училиштето има само редовни ученици. Во Училиштето учениците се запишуваат во први клас врз основа на конкурс. Изборот на кандидатите го врши советот на Училиштето на предлог од конкурсната комисија.

Конкурсот од став 2 од овој член се објавува во печатот во месец јуни секоја година, а доколку не е пополнет бројот на учениците и во месец август.

Бројот на учениците кои секоја година се примаат во Училиштето го определува републичкиот секретар.

**Член 12**

За ученик во Училиштето може да се прими лице кое завршило основно училиште, кое не е постаро од 16 години и е психофизички способно, како и кое ги исполнува посебните услови определени со Статутот на Училиштето.

Во наредните класови на Училиштето може да се запише ученик кој го завршил претходниот клас во средно училиште за внатрешни работи, а при уписот во вториот клас не е постар од 18 години, во трети клас 19 години и во четврти клас 20 години.

Психофизичката способност се утврдува од посебна стручна комисија на Училиштето на начин определен за лица кои се примаат на работа во милицијата.

**Член 13**

Кога тоа го бараат интересите на јавниот поредок или одржувањето на јавниот ред и мир што се од посебно значење за Републиката, републичкиот секретар може од учениците кои се постари од 18 години и од униформираниите работници на Училиштето да образува единица на милиција за извршување на определена задача.

Со актот за основање на единицата од став 1 на овој член се определува и нејзиниот старешина, кој за извршувањето на поставените задачи е одговорен на републичкиот секретар.

Во случаите од став 1 на овој член може да се прекине наставата во Училиштето.

**Член 14**

Ученик од друго средно училиште за внатрешни работи може да премине во ова Училиште во почетокот на учебната година, а ако постојат оправдани причини и во текот на учебната година.

**Член 15**

Ученик, кој го заврши Училиштето, се здобива со право да стапи на работа во органот за внатрешни работи во кој ќе го распореди републичкиот секретар по претходно добиена согласност од тој орган.

**Член 16**

На учениците во Училиштето за време на школувањето им се обезбедува:

— бесплатно сместување и исхрана во ученичкиот дом, униформа, долна облека и обувки, учебници и други предмети потребни за школување;

— здравствено и инвалидско осигурување, доколку такво немаат по друг основ;

— месечни парични примања за покривање на потребни лични трошоци;

— патни трошоци за доаѓање во Училиштето и враќање дома секоја учебна година и при полугодишниот распуст, како и патни и други трошоци при упатување на практика.

Висината на месечните парични примања за покривање на личните трошоци и висината на трошоците од став 1 алинеа 4 на овој член ја определува републичкиот секретар.

**Член 17**

Учениците во Училиштето задолжително се настанети во ученичкиот дом.

**Член 18**

За време на школувањето учениците се униформирани и носат пропишана ознака за лица на школување за милиционери.

Поблиски одредби за униформата и носењето на униформата пропишува републичкиот секретар.

**Член 19**

Меѓусебните права и обврски на Училиштето и учениците односно лицата кои по закон се должни да ги издржуваат, во односите кои се уредуваат со одредбите од член 15 и 16 на овој закон, се регулираат со договор во согласност со условите на конкурсот за примање на ученици.

**Член 20**

Против решението за изречената педагошка мерка отстранување од Училиштето ученикот и неговиот родител односно старател како и ученичката заедница можат да изјават жалба до републичкиот секретар во рок од 3 дена по приемот на решението.

Жалбата му се предава на органот на Училиштето што го донел решението за отстранување, кој е должен во рок од 8 дена да ја разгледа и доколку не го измени објаленото решение, жалбата со сите списи да ја достави до органот од став 1 на овој член, кој е должен да донесе решение по жалбата во рок од 15 дена.

**Член 21**

Настава за стручните предмети, по исклучок, можат да изведуваат и лица со завршена виша школа за внатрешни работи.

Практична настава за управување со моторно возило може да изведува лице што има високи квалификации на работник од занимањето возач на моторно возило или завршено средно образование за занимањето возач на моторно возило и положен испит за возач-инструктор.

За предметите од воена обука наставници можат да бидат лица со завршени соодветни воени школи.

**Член 22**

Прописите што се однесуваат за работници на органите за внатрешни работи во однос на посебните услови за примање на работа и престанување на работа сврзани со тие услови, примањето, на работници без конкурс, службената и државната тајна и одговорноста за повреда на работната должност ќе се применуваат и на работниците на Училиштето.

**Член 23**

Со Статутот на Училиштето може да се определат работни места на кои работниците ќе носат униформа на милицијата.

Работниците на Училиштето од став 1 на овој член се сметаат за овластени службени лица во органите за внатрешни работи.

**Член 24**

Општиот акт за внатрешна организација и систематизација на работните места на Училиштето се донесува во согласност со републичкиот секретар.

**Член 25**

Воспитувач во ученичкиот дом, по исклучок, може да биде лице кое има завршено најмалку виша школа.

**Член 26**

Подготовките за почеток со работа на Училиштето ги врши матичната комисија што ја именува републичкиот секретар.

**Член 27**

Зградите за работа на Училиштето, сместувањето и исхраната на учениците, како и потребната опрема за почетокот на работата на Училиштето ги обезбедува републичкиот секретаријат.

**Член 28**

Училиштето ќе започне со работа и ќе изврши упис на ученици во I клас во учебната 1971/72 година.

**Член 29**

Стручното училиште за внатрешни работи основано со решение бр. 21-18675/1 од 25. VIII. 1958 година на Државниот секретаријат за внатрешни работи на Народна Република Македонија престанува со работа со влегувањето во сила на овој закон.

Вонредните слушатели запишани до влегувањето во сила на овој закон имаат право да го завршат училиштето од став 1 на овој член најдоцна до 31 август 1973 година.

**Член 30**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**283.**

Врз основа на член 4 од Законот за средствата на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и Автономната покраина Косово („Службен лист на СФРЈ“ бр. 33/71), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 ноември 1971 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 26 ноември 1971 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ВИСИНАТА НА АКОНТАЦИЈАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА 1971 ГОДИНА ВО ПОЛЗА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АП КОСОВО**

**I**

Се дава согласност за висината на аконтацијата за задолжителниот заем за 1971 година што треба да се уплатува од републиките и автономните покраини до 31 март 1972 година во полза на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански — недоволно развиените републики и АП Косово во однос на вкупниот износ (2824 милиони динари) и аконтацијата на СР Македонија во износ од 141 милиони динари.

**II**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-3843

1 декември 1971 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

**284.**

Врз основа на член 274 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 ноември 1971 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 26 ноември 1971 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБИТЕ ЗА ЗАЕМИ ПОМЕГУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ**

**I**

Собранието на Социјалистичка Република Македонија се согласува Сојузната скупштина да ги ратификува спогодбите за заеми потпишани во јуни и јули 1971 година помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Меѓународната банка за обнова и развој за кредитирање на следните објекти:

- Туристички центар „Бернандин“ — Порто-рој 10 милиони долари;
- V-ти заем за патисшта 35 милиони долари; и
- Туристички центар „Бабин кук“ — (Дубровник) 20 милиони долари.

**II**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-3844

1 декември 1971 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

**285.**

Врз основа на член 52 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ бр. 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 ноември 1971 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 26 ноември 1971 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ**

**I**

Се дава согласност на Статутот на Заводот за медицинска рехабилитација на Социјалистичка Република Македонија, што го донесе Советот на Заводот на својата седница од 25 ноември 1970 година.

**II**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-3885

1 декември 1971 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

286.

Врз основа на член 52 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ бр. 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 ноември 1971 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 26 ноември 1971 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ

I

Се дава согласност на Статутот на Институтот за туберкулоза на Социјалистичка Република Македонија, што го донесе Советот на Институтот на седницата одржана на 2. II. 1970 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-3884

Претседател

1 декември 1971 година на Собранието на СРМ,  
Скопје **Никола Минчев, с. р.**

287.

Врз основа на член 86 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 ноември 1971 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 26 ноември 1971 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

I

Се потврдува Статутот на Републичкиот фонд за социјална заштита што го донесе Управниот одбор на Фондот на седницата одржана на 22. XII. 1970 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-3886

1 декември 1971 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Никола Минчев, с. р.**

288.

Врз основа на член 13 од Законот за стимулирање талентираноста и успехот на младите („Службен весник на СРМ“ бр. 32/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 ноември 1971 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 26 ноември 1971 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА СТИМУЛИРАЊЕ ТАЛЕНТИРАНОСТА НА МЛАДИТЕ

I

Се потврдува Статутот на Републичкиот фонд за стимулирање талентираноста на младите што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд на седницата одржана на 21 октомври 1971 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-3887

1 декември 1971 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Никола Минчев, с. р.**

289.

Врз основа на член 44 од Законот за високото школство на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 ноември 1971 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 26 ноември 1971 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПОТВРДУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА СТАТУТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I

Се потврдува Одлуката за изменување и дополнување Статутот на Правниот факултет во Скопје што ја донесе Советот на Факултетот на седницата одржана на 22. X. 1971 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-3890

1 декември 1971 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Никола Минчев, с. р.**

290.

Врз основа на член 15 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 9/67), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 ноември 1971 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 26 ноември 1971 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ — СКОПЈЕ

I

Се потврдува Одлуката за изменување и дополнување Статутот на Заводот за испитување на материјали — Скопје што ја донесе Советот на Заводот на седницата одржана на 16 јуни 1971 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-3889

1 декември 1971 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Никола Минчев, с. р.**

**291.**

Врз основа на член 44 од Законот за високото школство на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 ноември 1971 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 26 ноември 1971 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПОТВРДУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ****I**

Се потврдува Одлуката за изменување и дополнување Статутот на Филозофскиот факултет во Скопје што ја донесе Советот на Факултетот на седницата одржана на 26 мај 1971 година.

**II**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 03-3888 Претседател

1 декември 1971 година на Собранието на СРМ,  
Скопје **Никола Минчев, с. р.**

**292.**

Врз основа на член 71 став 4 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките организации („Службен лист на СФРЈ“ бр. 31/64), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 ноември 1971 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 26 ноември 1971 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО****I**

Се потврдува Статутот на Републичкиот фонд за унапредување на индивидуалното земјоделство, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на индивидуалното земјоделство, на седницата одржана на 24 септември 1971 година.

**II**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 03-3842 Претседател

1 декември 1971 година на Собранието на СРМ,  
Скопје **Никола Минчев, с. р.**

**293.**

Врз основа на член 123 став 2 и член 29 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 ноември 1971 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 26 ноември 1971 година, донесе

**РЕЗОЛУЦИЈА ЗА НАУЧНАТА РАБОТА****I**

1. Науката сè посилно се афирмира како производна сила. Степенот на развитокот на секоја земја е поврзан со развитокот на научно-техничката револуција и користењето на нејзините придобивки. Земјите со неразвиена наука заостану-

ваат во својот економски развиток и се наоѓаат во нерамноправна положба во меѓународната поделба на трудот и во меѓународната размена.

2. Примената на најновите придобивки на науката и техниката се јавува како основен услов за извлекување на земјата од заостанатост. Пред нашето стопанство се поставува, како итна задача, побрзиот развиток на науката и усвојувањето и користењето на придобивките од науката.

3. Согледувајќи го значењето на науката за општествено-економскиот развиток, во низа развиени земји се создадени специјални институции за насочување на научно-истражувачката работа. Практично нема развиена земја и земја што претендира наскоро да биде развиена, која не води систематска научно-истражувачка политика.

4. Сè поголемото значење на науката и техниката за општествено-политичките движења и животниот стандард на народот ја доведува научната политика во позиција на една од доминантните преокупации на општеството.

5. Во досегашниот развиток на нашата Република науката постигна значајни резултати. Создадени се низа научни установи, оспособен е броен кадар и се постигнати значајни успеси во опремувањето на научните институции со потребната техника. Меѓутоа, таа сè уште не се афирмирала доволно како производна сила. Таквата нејзина афирмација се поставува како првостепена и итна задача пред научните институции и пред нашето општество, а во прв ред пред стопанството.

6. Во досегашниот развој се постигнати низа позитивни резултати на планот на научната работа во нашата Република. Научните институции воопшто и научните работници од нашата Република одделно, развивајќи ги научните методи, самостојно и со воспоставување на научни контакти, воведувајќи и сознанија и технологии, одиграа непроценлива улога во општиот подем на нашата Република на национален и општествено-економски план.

7. Брзиот квалитативен и квантитативен пораст на научните резултати, од една страна, и врз науката заснованите резултати во производните области од друга страна, доведоа до потребата од натамошна разработка на целокупната поставеност на научно-истражувачката работа, а во прв ред:

а) преземање на мерки чија цел е науката поконкретно да се стави во служба на човечкото знаење, а одделно на економската и општествената благосостојба на населението;

б) обезбедување на потребните средства (материјални и институционални) за развој на научните истражувања и зголемување на нивната продуктивност.

**II**

1. Во новите услови понагласено значење треба да добие научната работа поврзана со стопанскиот развиток, зашто тоа се покажува како услов Македонија да се извлече од стопанската заостанатост и да заземе рамноправно место во меѓународната поделба на трудот.

2. За да може науката успешно да ја врши својата задача, ќе биде потребно да се изработи една глобална програмска ориентација за научната работа во Републиката. Програмската ориентација треба да биде разработена до крајот на 1972 година.

Земајќи ја предвид републиката глобална програма, научно-истражувачките институции треба да изготват свои перспективни и едногодишни програми. Таа програмска ориентација треба да служи и како база за една систематска кадровска политика, за институционална организираност на науката и за обезбедување на соодветна современа опрема на научните институции.

3. Основната ориентација треба да биде насочена кон клучните прашања што произлегуваат од приоритетните задачи на развојот на Републиката и од значење за одбрана на земјата. Мате-

матичко-техничките науки треба да добијат приоритетно место, при што да не се запостават другите научно-истражувачки области.

4. При изборот на конкретните истражувачки потфати, еден од основните критериуми треба да бидат технолошките и економските ефекти што со тоа треба да се постигнат.

### III

1. Во изградбата на научно-истражувачки кадри постигнати се значајни резултати. Денес Македонија располага со кадри кои можат да ја земат врз себе организацијата, раководењето и изведувањето на современа научно-истражувачка активност во нашата Република.

2. Задачите што денес се поставуваат пред нашата наука, и што утре ќе се постават со посилен интензитет, бараат натамошен развој на кадровската основа. Потребно е до средината на 1973 година грижливо да се разработи политиката за развојот во оваа област, согласно со програмската ориентација на науката.

3. Иако Македонија располага со релативно бројни научни кадри, многу научни институции сè уште се без сопствен кадар. Неопходно е до крајот на 1973 година да разработат сопствена кадровска политика според општествената задача на таа област на науката и во согласност со усвоената програмска ориентација. Републиката треба сестрано да го помогне остварувањето на кадровската политика.

4. Структурата на научните кадри покажува мал број на млади луѓе. Тоа е сериозен недостаток и не отвора многу перспектива. До средината на 1972 година надлежните органи и институции треба да изградат систем за откривање на млади таленти што чувствуваат афинитет за научна работа и за стимулирање на нивниот развој.

5. Научно-истражувачките кадри се нерамномерно бројно застапени во одделни научни области и поради тоа постои потреба да се стимулира создавањето на научно-истражувачки кадар за дефицитарните подрачја.

6. Сите нови и позначајни резултати, постигнати преку научно-истражувачките дејности ќе му бидат достапни на човекот само ако тие резултати најдат општествено-економска, културна и техничка примена, потврда и влијание. Особено во земјите што се во развој, каква што е нашата, само силен и постојан технички напор може да доведе до зголемување на животниот стандард. Ваквиот напор мора да се заснова врз техничкото знаење и научното сознание, што во тек на повеќе децении е акумулирано во светската ризница, под услов ова сознание да се прилагоди кон специфични локални проблеми. Затоа, процесите на примена на научните и технички знаења со цел да се постигнат специфични ефекти во методите на работа и во секојдневниот живот, претставуваат најголема потреба на земјата што е во развој, каква што е нашата земја.

Политиката на активирање и развивање на млади научни кадри треба да дојде до израз во целокупниот школски систем. Републичкиот завод за унапредување на школството треба да ја реши оваа задача до крајот на 1972 година.

7. Универзитетот несомнено има одделно место во навременото откривање и оспособување на младите научни кадри. За остварувањето на оваа своја задача тој досега немал доволно услови. Потребно е во текот на 1972 година да се утврди местото на Универзитетот во решавањето на овој проблем.

8. За да може во нашата Република што побрзо да се користат придобивките од науката и да се совлада методологијата на научната работа, ќе треба посистематски да се користат сите можности за усовршување. Голем број луѓе поминуваат одредено време во научни институции во

другите републики на Југославија и надвор од Југославија. Сето тоа е вклопено во разни програми на техничка помош, специјализација, стручни или научни престој и друго, но без разработена сопствена програма. Ќе биде потребно до крајот на 1972 година да се разработи програмата како можностите за размена на научното искуство систематски да се користат односно да се вклопат во општата наша политика за научна работа.

### IV

1. Во текот на досегашниот развојот, на територијата на Социјалистичка Република Македонија се основани бројни и научно-истражувачки институции. Некои од нив се самостојни, а другите се врзани за Универзитетот или за некоја стопанска организација. По број, тие научни организации, во основа, задоволуваат. Меѓутоа, за да можат да одговараат на својата современа улога, тие ќе мораат да претрпат значителна преориентација како во својата програмска ориентација така и во организацијата.

2. Вакви какви што се денешните научно-истражувачки институции во Македонија, вкупно земено, не претставуваат еден систем на организација која може да обезбеди остварување на современите задачи што се поставуваат пред науката. Но тие претставуваат солидна база за поставување и за остварување на една таква органска поврзана целина.

3. Постојните организации во основа се ситни и расцепкани. Во тој вид тие тешко можат да го земат врз себе решавањето на покрупни проблеми од кои зависи успешното вклучување на нашето стопанство во југословенското и во светското. Најголем број од постојаните научно-истражувачки организации ќе треба да се поврзат или интегрираат со други такви организации. Таа интеграција ќе треба да биде поставена врз основа на задачите што се поставени со политиката за научно-истражувачки развојот и врз основа на интересот и научниот афинитет што постојните научни кадри го пројавуваат.

4. За развојот на науката како и за побрзиот развојот на стопанството, уште долго време ќе биде недоволно потпирањето само врз научните институции од територијата на Социјалистичка Република Македонија. Неопходно е да се изнајдат форми за корисна и успешна соработка со научните институции надвор од нашата Република, а одделно со слични институции на другите социјалистички републики на Југославија.

### V

1. Финансирањето на научно-истражувачката работа во нашата Република досега се одвиваше, главно, преку Републичкиот фонд за научна работа. Овој систем на финансирање преку Републичкиот фонд претставува остаток од буџетското финансирање. Тоа веќе не одговара на современите услови и потреби, па ќе треба да се најдат нови решенија.

Меѓутоа, Републиката е должна и натаму да обезбедува постојани средства за алиментација на Фондот за научна работа.

Одреден процент од средствата што ги добива за забрзување развојот на неразвиените краишта, Републиката треба да го внесува во овој фонд.

Стопанските организации и банките ќе треба одсега значително повеќе средства да издвојуваат за научна обработка на актуелните проблеми. Со мерките на економската политика Републиката да го стимулира издвојувањето на вакви средства. Оваа задача да се реализира со општествениот план за развој на Социјалистичка Република Македонија од 1971—1972 година.



2. Научно-истражувачката работа во програмска смисла треба повеќе да се поврзе со стопанството, па според тоа и финансирањето да се решава на таа основа.

3. Потребно е да се изнајдат научни и методи на научно-истражувачката работа односно нивното користење и да станат основен извор на приходи на научните организации и Републичкиот фонд за научно-истражувачката работа.

4. Во оцената на квалитетот на извршената научно-истражувачка работа денес има многу формализам. Ке треба да се изнајдат методи за објективна оценка на резултатите од научната работа. Моќностите тие резултати да се искористат во стопанската практика секогаш претставуваат најобјективен критериум. Проблеми се јавуваат во врска со оценката на резултатите на општествените науки, кадешто ваква проверка во практиката потешко може да се изврши или тоа бара подолг временски период. Во овој случај треба да се изнајдат методи за стимулирање и реализација на една научна оценка на резултатите од дадената научна истражувачка работа.

## VI

Во условите на социјалистичкото самоуправување, организацијата, опременоста, кадровската политика и тематската ориентација на научно-истражувачката работа во основа треба да биде ставена на самите научни институции. Во контакти со заинтересираните стопански и општествени организации, тие можат да остваруваат организација и да најдат работа која претставува општествен интерес.

2. Во услови на интензивно научно-техничка револуција, кога извлекувањето на нашата земја од економската заостанатост бара интензивен развој на науката и нејзино насочување кон проблемите што се од животното значење за Републиката и нацијата, републичките организации не смееја да покажат никаква индиферентност спрема правците и темпото на развојот на науката во нашата Република. Токму затоа што науката се афирмира како производна сила, Републиката како целина е заинтересирана за нејзиниот правилан и што е можно поинтензивен развојот.

3. Со проблемите за развојот на научната работа и со организацијата, кај нас се занимаваат повеќе институции: Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура, Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа, Стопанската комора на Социјалистичка Република Македонија и Републичкиот завод за општествено планирање. Секоја од овие институции има одделни компетенции и според тоа презема одделни мерки, но никој од нив не се чувствува доволно овластен и соодветно организиран за да разработи републичка програма за научно-истражувачка работа. Со создавањето на Републичкиот совет за координација на научните работи, СР Македонија доби институција доволно компетентна и задолжена за решавање на ова прашање што е од животното значење за успешен развојот на науката кај нас.

4. Републичкиот совет за координација на научната работа ке треба да разработи една ваква програма за развојот на науката во нашата Република, а Собранието на СРМ и Извршниот совет да ја оценат и кога ке ја усвојат, да помогнат за нејзината реализација.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-3917

1 декември 1971 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с.р.

## 294.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на Статутот на Услужното транспортно претпријатие за превоз на патници и стока во земјата и странство „Пролетер“ во Крива Паланка, по одржаната јавна расправа на 7 октомври 1971 година, донесе

## О Д Л У К А

1. Во Статутот на Услужното транспортно претпријатие за превоз на патници и стока во земјата и странство „Пролетер“ во Крива Паланка, донесен од работничкиот совет на претпријатието на 27 јануари 1970 година под број 997, СЕ УКИНУВААТ одредбите на:

— ставовите 2 и 3 на член 57;

— ставот 3 на член 58;

— ставот 2 на член 72 во делот што определува дека директорот на претпријатието може да се именува и на временски период подолг од 4 години; и

— алинеата 2 на член 73 во делот во кој како услови за именување на директор се пропишуваат: работно искуство во дотичната работна организација и положен државен стручен испит.

2. Оваа одлука ке се објави во „Службен весник на СР Македонија“ и во претпријатието „Пролетер“ во Крива Паланка на начин утврден во статутот на претпријатието за објавување на општите акти.

3. Советот за стопанство на Собранието на општината Крива Паланка му поднесе предлог на Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на одредбите на членовите 58, 73, 95 и на алинеата 10 на ставот 2 на член 121 од Статутот на Услужното транспортно претпријатие „Пролетер“ во Крива Паланка број 997 од 27 јануари 1970 година. По повод на овој предлог Судот по сопствена иницијатива со решение У.бр. 54/70 од 27 мај 1971 година поведе постапка за оценувањето уставноста и на одредбите на ставовите 2 и 3 на член 57 и на ставот 2 на член 72 од статутот на претпријатието.

4. На одржаната јавна расправа на 7 октомври 1971 година Уставниот суд на Македонија утврди:

а) дека во ставот 2 на член 57 од статутот е определено членовите на колегијалниот извршен орган да ги избира работничкиот совет на претпријатието од редот на органите на раководењето и другите стручни работници кои можат да придонесат за успешната работа на работничкиот совет и на целиот работен колектив;

б) дека во ставот 3 на член 57 и во ставот 3 на член 58 од статутот е определено директорот на претпријатието да биде член на колегијалниот извршен орган на претпријатието по својата положба;

в) дека во ставот 2 на член 72 од статутот е определено директорот на претпријатието да се именува за период од 4 години, а да може да биде именуван и на поголем временски период, ако успешно ја раководи работната организација, за што одлучува работничкиот совет;

г) дека во алинеата 2 на член 73 од статутот е определено, покрај другите услови, лицето што се именува за директор на претпријатието да има работно искуство во дотичната работна организација и да положил државен стручен испит.

5. Оценувајќи ја согласноста на означените одредби на статутот на претпријатието „Пролетер“ во Крива Паланка со Уставот на СР Македонија, Уставниот суд на Македонија, утврди:

а) Според одредбите на точката 1 од Амандманот XI на Уставот на СР Македонија членовите на колегијалниот извршен орган ги избира работничкиот совет од редот на членовите на работната заедница, а според ставот 1 на член 63 од Уставот на СР Македонија работните луѓе што работат во работната организација се рамноправни во самоуправувањето. Уставниот суд смета

дека му се спротивни на уставното начело за рамноправноста на работните луѓе во самоуправувањето одредбите на статутите на работните организации со кои се ограничуваат правата на работните луѓе да бидат избирани во органите на управувањето на работната организација во која работат или со кои право на избор во колегијалните органи на управување им се признава само на одделни членови на работната заедница во зависност од работното место на кое се распоредени или од стручната подготовка што ја имаат. Исто така му е спротивна на Уставот и одредбата на статут на работна организација со која се предвидува можност одделни членови на работната заедница да бидат членови на колегијалниот извршен орган на основа на положбата што ја имаат во работната организација. Член на колегијалниот извршен орган може да биде само оној член на работната заедница што е избран од работничкиот совет. Со оглед на тоа, Уставниот суд утврди дека му се спротивни на Уставот на СР Македонија одредбите на ставот 2 на член 57 од статутот на претпријатието „Пролетер“ во Крива Паланка, со кои се определува дека членовите на колегијалниот извршен орган се избираат од редот на органите на раководењето и другите стручни работници, како и одредбите на ставот 3 на член 57 и ставот 3 на член 58 од статутот со кои е определено дека директорот на претпријатието по својата положба е член на колегијалниот извршен орган;

б) Според одредбите на точката 1 од Амандманот XI на Уставот на СР Македонија работните луѓе во работната организација, меѓу другото, го определуваат и времето за кое се избираат органите на управување на работната организација. Времето за кое се избираат органите на управување се определува со статутот на работната организација и при неговото определување работните луѓе се должни да се придржуваат за уставните начела на изборниот систем и, посебно, за начелото на сменливост. Уставниот суд смета дека е противуставна одредба на статут на работна организација со која точно не е определено времето за кое се именува индивидуалниот орган на управување или со која на работничкиот совет му се дава право, во зависност од одредени околности, да одлучува за времетраењето на неговиот мандат. Со оглед на тоа, Уставниот суд утврди дека не е во согласност со Уставот на СР Македонија одредбата на ставот 2 на член 72 од статутот на претпријатието со која на работничкиот совет му е дадено право да одлучува директорот на претпријатието да го именува и на временски период подолг од четири години, ако успешно го раководи претпријатието. По истекот на определеното со статутот време за кое се именува директорот се спроведува нова постапка за именување на директор. При тоа не постои уставна забрана да биде повторно именувано за директор лицето на кое му истекнало времето за кое бил избран, ако во изминатиот период успешно го раководел претпријатието и ако меѓу пријавените кандидати најповеќе ги исполнува условите за директор. Од друга страна, работните луѓе се должни според одредбите на Амандманот XI на Уставот на СР Македонија да пропишат и услови за разрешување на директорот на работната организација пред времето за кое е именуван;

в) Според одредбите на точката 1 од Амандманот XI на Уставот на СР Македонија работните луѓе ги пропишуваат, меѓу другото, и условите за избор и разрешување на органите на управување. При пропишувањето на овие услови работните луѓе се должни да се придржуваат за уставните начела, а особено за начелото според кое на сите граѓани под еднакви услови им се достапни секое работно место и општествена функција. Уставниот суд смета дека е противуставна одредба на статут на работна организација со која како услов за именување на директор се бара работно искуство во работната организација во која се именува ди-

ректор, како и со која се пропишуваат услови за чие исполнување не постојат правни можности. Со оглед на тоа, Уставниот суд оцени дека му се спротивни на Уставот одредбите на алинеата 2 на член 73 од статутот, со кои е определено дека за директор на претпријатието може да биде именувано лице што има работно искуство во самото претпријатие и што има положен државен стручен испит. Со барањето на работно искуство во самото претпријатие се исклучуваат од можноста да бидат именувани за директор и лица што не работеле во ова претпријатие, но имаат и стручна подготовка и работно искуство во областа на транспортот и сообраќајот, додека со барањето за положен државен стручен испит се исклучуваат сите граѓани што располагаат со соодветна стручна подготовка и работно искуство, а соевремено таквот испит не положило, затоа што денес, според постојните законски и други прописи, не постои можност за полагање на државен стручен испит.

6. Уставниот суд на Македонија не се впушти во оценката на согласноста на одредбите на член 95 и алинеата 10 од став 2 на член 121 од статутот на Основниот закон за работните односи, затоа што согласно членот 212 од Уставот на СР Македонија и членот 17 од Законот за Уставниот суд на Македонија, тој одлучува за согласноста на статутите и другите општи акти на работните организации со Уставот на СР Македонија и републичките закони.

7. На основа на изнесеното, Уставниот суд на Македонија одлучи да ги укине одредбите од статутот на претпријатието „Пролетер“ во Крива Паланка што се означени во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 54/70

7 октомври 1971 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
**Петро Коробар, с. р.**

## 295.

Врз основа на членот 35 став 1 точка 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71) и членот 97 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 11/68, 32/68, 55/68, 11/69, 47/70 и 15/71), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 6 декември 1971 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ, ИНВАЛИДНИНТЕ И ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ ВО 1971 ГОДИНА**

### I

Заради усогласување со движењето на просечните трошоци на животот во Социјалистичка Република Македонија во 1971 година, старосните, инвалидските и семејните пензии, без заштитниот додаток, претходно се зголемуваат за 10,5% и на така зголемениот износ на пензијата се додаваат 40 динари.

На зголемувањето од претходниот став подлежат сите пензии определени од пензиска основа на која не е влезен личниот доход на осигуреникот остварен во целата или дел од 1971 година, исклучително признаените пензии според членот 36 и 96 од Основниот закон за пензиското осигурување остварени до 31 декември 1970 година, како и сразмерниот дел на пензијата определен за времето поминато на работа во СФРЈ, на користниците на пензии врз основа на меѓународните конвенции за социјално осигурување остварени со важност најдоцна до 31 декември 1970 година,

Доколку за пензиите на воените осигуреници и на борците од Народноослободителната војна од пред 9 септември 1943 година по гарантирана пензиска основа од 990 динари дополнително се пропише посебен начин на усогласување, усогласувањето на тие пензии по оваа одлука ќе се стави вон сила.

При зголемувањето на пензиите, според ставот 1 од оваа точка, повеќе корисници на семејна пензија ќе се сметаат како еден корисник.

## II

Најнискиот износ на пензиите, без заштитниот додаток, усогласени според оваа одлука, на останатите пензии остварени до влегувањето во сила на оваа одлука, како и на пензиите што ќе се остваруваат натаму, не може да биде помал, и тоа:

1) на пензиите на осигурениците кои вршеле самостојна дејност — од 230 динари;

2) на сите останати пензии — од 300 динари.

## III

Инвалидните добиени врз основа на телесно оштетување како последица на несреќа на работа или професионална болест и додатокот за помош и нега остварени по основа на инвалидското осигурување се зголемуваат за 17%.

Износите на инвалидните и додатокот за помош и нега што ќе се остваруваат од 1 јануари 1972 година натаму не можат да бидат помали од износот на тие примања определен со примена на одредбите од претходниот став.

## IV

Како основица за определување износот на зголемувањето од точките I и II од оваа одлука служи износот на пензијата, без заштитниот додаток, инвалиднината и додатокот за помош и нега што на корисникот му следувал за месец декември 1971 година.

Како основица за определување износот на зголемувањето на пензиите остварени врз основа на меѓународни конвенции за социјално осигурување служи сразмерниот дел на пензијата определен за времето поминато на работа во СФРЈ.

## V

На пензиите зголемени според одредбите на оваа одлука се додава износот на заштитниот додаток определен според одредбите на соодветната одлука.

## VI

Зголемувањето на пензиите, инвалидните и додатокот за помош и нега според оваа одлука следува од 1 јануари 1972 година.

## VII

Усогласувањето на пензиите, инвалидните и додатокот за помош и нега според одредбите на оваа одлука ќе се изврши, и тоа:

1) на пензиските примања за кои решение е донесено до влегувањето во сила на оваа одлука — од Републичкиот завод за социјално осигурување по службена должност, без донесување на писмено решение;

2) на пензиските примања за кои решение ќе се донесе по влегувањето во сила на оваа одлука — од Комуналниот завод за социјално осигурување при донесувањето на решението за правото на пензијата односно другото пензиско примање.

## VIII

Појасненија за примена на одделните одредби од оваа одлука дава Републичкиот завод за социјално осигурување.

## IX

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 01-3291/1

6 декември 1971 година  
Скопје

Претседател,  
**Мара Минанова, с. р.**

## 296.

Врз основа на членот 35 став 1 точка 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71) и член 37 и 94 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 11/68, 32/68, 55/68, 11/69, 47/70 и 15/71), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 6 декември 1971 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ, ЗА ИЗНОСОТ НА ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ ПРАВО НА ТОЈ ДОДАТОК**

## I

Во точката II од Одлуката за граничниот износ на најниското пензиско примање, за износот на заштитниот додаток и другите услови за обезбедување, користење и губење право на тој додаток („Службен весник на СРМ“ бр. 8/71, 18/71 и 27/71), зборовите „500 динари“ се заменуваат со зборовите „600 динари“.

## II

Определувањето на новиот износ на заштитниот додаток според граничниот износ на најниското пензиско примање утврден со точката I од оваа одлука на корисниците на тој додаток што ќе бидат затечени како такви на 1 јануари 1972 година ќе се изврши од Републичкиот завод за социјално осигурување по службена должност, без донесување на писмени решенија.

## III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

**СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 01-3292/1

6 декември 1971 година  
Скопје

Претседател,  
**Мара Минанова, с. р.**

## 297.

Врз основа на членот 118 став 2 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 54/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 6 декември 1971 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА ВО 1972 ГОДИНА**

## I

На корисниците на старосна, инвалидска и семејна пензија им се определува надоместок за закрепнување во 1972 година во износ од 120 динари.

## II

Право на надоместок од претходната точка имаат корисниците на пензија кои правото на пензија го оствариле и престанале да работат до 31

декември 1971 година, како и оние кои право на пензија ќе остварат и ќе престанат да работат во текот на 1972 година, ако не користеле надоместок за користење на годишниот одмор во 1972 година, од својата работна односно друга организација.

## III

Повеќе корисници на семејна пензија по едно решение се сметаат како еден корисник за определување на надоместок за закрепнување по оваа одлука.

## IV

Од остатокот на средствата за закрепнување на корисниците на пензија што ќе се формираат до крајот на 1972 година по одбитокот на делот за исплата на надоместокот во смисла на точка I и II од оваа одлука, средства во износ од 480.000 динари ќе се употребат за изградба на објекти за закрепнување на корисниците на пензија, а престанатиот дел ќе се употреби сообразно со намената на тие средства во идната година.

## V

Исплатата на надоместокот за закрепнување по оваа одлука ќе се изврши заедно со исплатувањето на разликата од зголемувањето на пензиите според членот 97 од Основниот закон за пензиското осигурување.

## VI

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 01-3290/1

6 декември 1971 година  
Скопје

Претседател,  
**Мара Минанова, с. р.**

## 298.

Врз основа на членот 35 став 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71), во врска со членот 31 став 1 и 2 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64, 14/66, 1/67, 54/67, 17/68, 55/68, 11/69, 47/70 и 15/71), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 6 декември 1971 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИСКАТА ОСНОВА ОДНОСНО НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈА**

## I

Во точката I од Одлуката за определување на највисокиот износ на пензиската основа односно на личниот доход од кој може да се определи пензија („Службен весник на СРМ“ бр. 37/69 и 31/70) бројката „3.500“ се заменува со бројката „4.000“.

## II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува за определување на пензиите што ќе се остваруваат со важност од 1 јануари 1972 година.

**СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 01-3293/1

6 декември 1971 година  
Скопје

Претседател,  
**Мара Минанова, с. р.**

## 299.

Врз основа на член 208-в став 3 и член 245 став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 47/70, 15/71 и 16/71), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 6 декември 1971 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ВИСОЧИНАТА НА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВДОВИЦА КОЈА НЕ СЕ ЗДОБИЛА СО ПРАВО НА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА**

## I

Височината на материјалното обезбедување за вдовица која не се здобила со право на семејна пензија поради тоа што не ги исполнува пропишаните услови за стекнување право на семејна пензија, се утврдува во износ од 70% од основата од која би ѝ се определила семејна пензија, ако би остварила право на таква пензија.

Како највисок износ на материјалното обезбедување од претходниот став се утврдува износот од 300 динари, а како најнизок — износот од 210 динари месечно.

## II

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува важноста на Одлуката за височината на материјалното обезбедување на вдовица која не се здобила со право на семејна пензија, донесена од Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 6/56).

## III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

**СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 01-3296/1

6 декември 1971 година  
Скопје

Претседател,  
**Мара Минанова, с. р.**

## 300.

Врз основа на членот 35 став 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71) и членот 106 став 2 од Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/65, 14/66, 1/67, 23/67 и 56/67), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 6 декември 1971 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ КАЈ КОИ ИНВАЛИДНОСТА НАСТАПИЛА ПОРАДИ БОЛЕСТ ИЛИ ПОВРЕДА ВОН РАБОТА**

## I

Во Одлуката за височината на материјалното обезбедување на инвалидите на трудот кај кои инвалидсоста настанала поради болест или повреда вон работа („Службен весник на СРМ“ бр. 8/67 и 27/71), точката V се менува и гласи:

„Најнискиот износ на материјалното обезбедување определен според точките II до IV не може да биде помал од 350 динари“.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

**СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 01-3295/1

6 декември 1971 година  
Скопје

Претседател,  
**Мара Минанова, с. р.**

301.

Врз основа на членот 35 став 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 12/67 и 15/71), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 6 декември 1971 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈНИЗОК ИЗНОС НА ПРИВРЕМЕНИОТ НАДОМЕСТОК НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ КОИ ЧЕКААТ ДА СТАПАТ НА РАБОТА**

#### I

Привремениот надоместок на инвалидите на трудот од II и III категорија кои чекаат да стапат на работа, определен според членовите 121 и 122 од Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/65, 14/66, 1/67, 23/67 и 56/67), не може да биде помал од 350 динари.

#### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

Бр. 01-3294/1

6 декември 1971 година

Скопје

Претседател,

Мара Минанова, с. р.

302.

Врз основа на членот 139, а во врска со членот 95 став 2 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 6 декември 1971 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА ИЗБИРАЊЕТО НА ПРВИОТ СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА**

#### I

Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија (во натамошниот текст: Совет) го сочинуваат претставници на здружените заедници на здравственото осигурување на работниците.

Во составот на првиот Совет секоја здружена заедница избира и делегира по тројца свои претставници.

#### II

Своите претставници за членови на Советот првите собранија на заедниците на здравственото осигурување на работниците ги избираат на својата прва седница на начин и по постапка што сами ја утврдуваат.

#### III

Советот има претседател и заменик претседател што ги избираат членовите на Советот од своите редови.

#### IV

Мандатот на членовите на првиот Совет трае до донесување на Статутот на Сојузот и изборот на членовите на органот на управувањето на Сојузот, ако со Статутот не се определи поинаку.

#### V

Првата седница на првиот Совет ја свикува претседателот на Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје.

#### VI

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-3297/1

6 декември 1971 година

Скопје

Претседател,

Мара Минанова, с. р.

303.

Врз основа на членот 139 во врска со членот 95 став 2 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на земјоделците — Скопје, на седницата одржана на 9 декември 1971 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА ИЗБИРАЊЕТО НА ПРВИОТ СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА**

#### I

Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија (во натамошниот текст: Совет) го сочинуваат претставници на здружените заедници на здравственото осигурување на земјоделците.

Во составот на првиот Совет секоја здружена заедница избира и делегира по двајца свои претставници.

#### II

Своите претставници за членови на Советот првите собранија на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците ги избираат на својата прва седница на начин и по постапка што сами ја утврдуваат.

#### III

Советот има претседател и заменик претседател што ги избираат членовите на Советот од своите редови.

#### IV

Мандатот на членовите на првиот Совет трае до донесување на Статутот на Сојузот и изборот на членовите на органот на управувањето на Сојузот, ако со Статутот не се определи поинаку.

#### V

Првата седница на првиот совет ја свикува претседателот на Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на земјоделците.

#### VI

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — СКОПЈЕ**

Бр. 01-3367/1

9 декември 1971 година

Скопје

Претседател,  
Акиф Ферати, с. р.

304.

Врз основа на членот 140 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на земјоделците — Скопје, на седницата одржана на 9 декември 1971 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ. — СКОПЈЕ И ЗА НЕЈЗИНОТО СЕДИШТЕ**

#### I

Врз основа на извештаите за резултатите од изјаснувањето на осигурениците од подрачјето на Општината Скопје по Предлогот за подрачјата што влегуваат во состав на одделните заедници на здравственото осигурување на работниците, односно на здравственото осигурување на земјодел-

ците и за седиштата на заедниците („Службен весник на СРМ“ бр. 38/71), се утврдува дека е основана Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Скопје со седиште во Скопје, во чиј состав влегуваат осигурениците од подрачјето на Општината — Скопје.

## II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА  
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-3352/1

9 декември 1971 година

Скопје

Претседател,  
Акиф Ферати, с. р.

305.

Врз основа на членот 140 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на земјоделците — Скопје, на седницата одржана на 9 декември 1971 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — КУМАНОВО И ЗА НЕЈЗИНОТО СЕДИШТЕ

## I

Врз основа на извештаите за резултатите од изјаснувањето на осигурениците од подрачјата на општините Куманово, Крива Паланка и Кратово по Предлогот за подрачјата што влегуваат во состав на одделните заедници на здравственото осигурување на работниците, односно на здравственото осигурување на земјоделците и за седиштата на заедниците („Службен весник на СРМ“ бр. 38/71), се утврдува дека е основана Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Куманово со седиште во Куманово, во чиј состав влегуваат осигурениците од подрачјата на општините Куманово, Крива Паланка и Кратово.

## II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА  
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-3351/1

9 декември 1971 година

Скопје

Претседател,  
Акиф Ферати, с. р.

306.

Врз основа на членот 140 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на земјоделците — Скопје, на седницата одржана на 9 декември 1971 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — БИТОЛА И ЗА НЕЈЗИНОТО СЕДИШТЕ

## I

Врз основа на извештаите за резултатите од изјаснувањето на осигурениците од подрачјата на општините Битола, Демир Хисар и Ресен по Предлогот за подрачјата што влегуваат во состав на одделните заедници на здравственото осигурување

на работниците, односно на здравственото осигурување на земјоделците и за седиштата на заедниците („Службен весник на СРМ“ бр. 38/71), се утврдува дека е основана Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Битола со седиште во Битола, во чиј состав влегуваат осигурениците од подрачјата на општините Битола, Демир Хисар и Ресен.

## II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА  
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-3349

9 декември 1971 година

Скопје

Претседател,  
Акиф Ферати, с. р.

307.

Врз основа на членот 140 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на земјоделците — Скопје, на седницата одржана на 9 декември 1971 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО ПРИЛЕП И ЗА НЕЈЗИНОТО СЕДИШТЕ

## I

Врз основа на извештаите за резултатите од изјаснувањето на осигурениците од подрачјата на општините Прилеп, Крушево и Македонски Брод по Предлогот за подрачјата што влегуваат во состав на одделните заедници на здравственото осигурување на работниците, односно на здравственото осигурување на земјоделците и за седиштата на заедниците („Службен весник на СРМ“ бр. 38/71), се утврдува дека е основана Заедницата на здравственото осигурување и на земјоделците — Прилеп со седиште во Прилеп, во чиј состав влегуваат осигурениците од подрачјата на општините Прилеп, Крушево и Македонски Брод.

## II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА  
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-3348/1

9 декември 1971 година

Скопје

Претседател,  
Акиф Ферати, с. р.

308.

Врз основа на членот 140 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на земјоделците — Скопје, на седницата одржана на 9 декември 1971 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ОХРИД И ЗА НЕЈЗИНОТО СЕДИШТЕ

## I

Врз основа на извештаите за резултатите од изјаснувањето на осигурениците од подрачјата на општините Охрид, Кичево, Струга и Дебар по Предлогот за подрачјата што влегуваат во состав

на одделните заедници на здравственото осигурување на работниците, односно на здравственото осигурување на земјоделците и за седиштата на заедниците („Службен весник на СРМ“ бр. 38/71), се утврдува дека е основана Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Охрид, со седиште во Охрид, во чиј состав влегуваат осигурениците од подрачјата на општините Охрид, Кичево, Струга и Дебар.

## II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-3350/1

9 декември 1971 година  
Скопје

Претседател,  
Акиф Ферати, с. р.

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

При Окружниот суд во Скопје, е заведен спор за развод на брак од тужителката Оџа Надира, по татко Демир, од Скопје, ул. „391“ бр. 9, против тужениот Оџа Емин, порано од Скопје, сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Оџа Емин, да се јави во Окружниот суд во Скопје во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во противно ќе му биде определен старател за посебен случај кој ќе го застапува до окончување на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2516/71.  
(104)

#### ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Костовска Флора, од село Слечче, Демир Хисар поднесе тужба до овој суд за развод на брак против Костовски Благоја од Демир Хисар, сега со непознато место на живеење. Бидејќи тужениот Благоја е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во противно ќе му биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П.бр. 886/71. (105)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

Општинскиот суд Скопје I, ги известува сите заинтересирани физички и правни лица дека по предметот кој е заведен при овој суд, под П. бр. 798/69 по тужбата на Заводот за станбено и комунално стопанисување — Скопје, против Петар Клисаров и други, за привремен застапник на тужениот го одреди адвокатот Петар Сердјук од Скопје, кој ќе го застапува тужениот во постапката пред судот сè додека тужениот или неговиот полномошник не се јават пред судот, односно додека органот на старателството не го извести судот дека му поставил старател.

Од Општинскиот суд Скопје I, П. бр. 798/69. (106)

## РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 4, страна 241, книга II е запишано под фирма: „Куманово“ — земјоделски комбинат — Куманово — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 31 во Куманово, ул. „III македонска ударна бригада“ бб. Предмет на работењето на продавницата е промет со прехранбени и индустриски стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Куманово“ — земјоделски комбинат — Куманово, со одлуката бр. 03-3701/1 од 3. IX. 1970 година, од одржаната седница на 25. V. 1970 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 812/70 од 7. VI. 1971 година. (1147)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1243, страна 149, книга VI е запишано под фирма: „Македонија прогрес“ — земјоделско-производно трговско претпријатие на големо и мало — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во село Опаје, Кумановско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на индустриско-прехранбени производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Македонија прогрес“ — земјоделско-производно трговско претпријатие на големо и мало — Скопје, со одлуката бр. 03-851/7 од 1. IV. 1970 година.

Раководител на продавницата е Алитовски Канија.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 841/70 од 7. VI. 1971 година. (1148)

## КОНКУРСИ

Конкурсната комисија  
при Средношколскиот дом „Томе Стефановски —  
Сеник“ — Скопје

распишува  
**КОНКУРС**

за реизбор на директор на Домот  
Кандидатите покрај општите услови предвидени со СЗРО, треба да ги исполнуваат и следните услови:

- да имаат завршено филозофски факултет;
- осум години работен стаж во просветна струка;
- да се истакнуваат со организациони способности;
- да не им е забрането вршење на должноста директор, со судска одлука;
- да не се осудувани за кривични дела, наведени во член 43 од Основниот закон за установите.

Кон молбата, таксирана со 1 динар таксена марка, кандидатите да достават: диплома, препис од работната книшка за движењето во работата, уверение дека не се осудувани за кривични дела и дека не се водат под истрага и лекарско уверение.

Некомплетираните документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Од Конкурсна комисија (2198)

**КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЦЕНТАРОТ  
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА**  
распишува

**К О Н К У Р С**

за пополнување на следните работни места:

1. Инструктор ВКВ автомеханичар со најмалку 10 години работно искуство како ВКВ, во структурата.

2. ВКВ рачен словослагач со најмалку 6 години работно искуство како ВКВ во структурата.

3. КВ линотипер (машински словослагач) со најмалку 3 години работно искуство како КВ, во структурата.

Личниот доход се утврдува според Правилникот за распределба на личниот доход на работниците во Центарот.

Кандидатите, молбите, треба заедно со потребните документи да ги доставуваат во Центарот за професионална рехабилитација на улица Васил Горгов, б.б. — Скопје, пошт. фах 129.

Конкурсот е отворен до пополнувањето на работните места.

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА (2168)

**СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ  
ВО СКОПЈЕ**

распишува

**К О Н К У Р С**

за избор во постојанен работен однос на еден наставник по предметот англиски јазик, три асистента по група предмети книговодство и еден асистент по предметот Математика за економисти.

Условите за избор се регулирани со членовите 232—236, од Статутот на Економскиот факултет во Скопје.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Факултетот, во рок од 15 дена од денот по објавувањето. (2197)

**СОДРЖИНА**

Страна

280. Закон за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судет — 1971 година — — — — — 713
281. Закон за изменување и дополнување на Законот за средно образование — — — — — 715
282. Закон за средно училиште за внатрешни работи — — — — — 715
283. Одлука за давање согласност за висината на аконтацијата на задолжителниот заем за 1971 година во полза на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и АП Косово — — — — — 717
284. Одлука за давање согласност за ратификација на спогодбите за заеми помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Меѓународната банка за обнова и развој — — — — — 717
285. Одлука за давање согласност на Статутот на Заводот за медицинска рехабилитација на Социјалистичка Република Македонија — Скопје — — — — — 717
286. Одлука за давање согласност на Статутот на Институтот за туберкулоза на Социјалистичка Република Македонија — Скопје — — — — — 718
287. Одлука за потврдување Статутот на Републичкиот фонд за социјална заштита — — — — — 718

288. Одлука за потврдување Статутот на Републичкиот фонд за стимулирање талентираноста на младите — — — — — 718
289. Одлука за потврдување Одлуката за измена на Статутот на Правниот факултет во Скопје — — — — — 718
290. Одлука за потврдување на Одлуката за изменување и дополнување Статутот на Заводот за испитување на материјали — Скопје — — — — — 718
291. Одлука за потврдување Одлуката за изменување и дополнување Статутот на Филозофскиот факултет во Скопје — — — — — 719
292. Одлука за потврдување на Статутот на Републичкиот фонд за унапредување на индивидуалното земјоделство — — — — — 719
293. Резолуција за научната работа — — — — — 719
294. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У.бр. 54/70 од 7 октомври 1971 година — — — — — 721
295. Одлука за усогласување на пензиите, инвалидните и додатокот за помош и нега со движењето на просечните трошоци на животот во 1971 година — — — — — 722
286. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за граничниот износ на најниското пензиско примање, за износот на заштитниот додаток и другите услови за обезбедување, користење и губење право на тој додаток — — — — — 723
297. Одлука за користење на средствата за закрепнување на корисниците на пензија во 1972 година — — — — — 723
298. Одлука за измена на Одлуката за определување на највисокиот износ на пензиската основа односно на личниот доход од кој може да се определи пензија — — — — — 724
299. Одлука за височината на материјалното обезбедување на вдовица која не се здобила со право на семејна пензија — — — — — 724
300. Одлука за измени и дополнења на Одлуката за височината на материјалното обезбедување на инвалидите на трудот кај кои инвалидноста настапила поради болест или повреда вон работа — — — — — 724
301. Одлука за определување најнизок износ на привремениот надоместок на инвалидите на трудот кои чекаат да стапат на работа — — — — — 725
302. Одлука за составот и начинот на избирањето на првиот совет на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на Македонија — — — — — 725
303. Одлука за составот и начинот на избирањето на првиот совет на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија — — — — — 725
304. Одлука за утврдување основањето на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Скопје и за нејзиното седиште — — — — — 725
305. Одлука за утврдување основањето на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Куманово и за нејзиното седиште — — — — — 726
306. Одлука за утврдување основањето на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Битола и за нејзиното седиште — — — — — 726
307. Одлука за утврдување основањето на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците во Прилеп и за нејзиното седиште — — — — — 726
308. Одлука за утврдување основањето на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Охрид и за нејзиното седиште — — — — — 726